

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16) и член 7 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението со предлог тарифа за регулиран период 2021 – 2023 година, на ЈПВ ЛИСИЧЕ Велес бр.03-202/1 од 23 април 2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 бр. 08-40/20 од 28 април 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 18 мај 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението на ЈПВ ЛИСИЧЕ Велес за регулиран период 2021-2023 година

1. На ЈПВ ЛИСИЧЕ Велес се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението и тоа:
 - за 2021 година во износ од 5,30 ден/м³;
 - за 2022 година во износ од 5,28 ден/м³;
 - за 2023 година во износ од 5,27 ден/м³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
 - минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 27,92%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 27,49%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2023 година изнесува 27,06%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот опсег од точка 2 на ова Решение:
 - за 2021 година:
 - минимална просечна тарифа 3,82 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 6,78 ден/м³;
 - за 2022 година:
 - минимална просечна тарифа 3,83 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 6,73 ден/м³;
 - за 2023 година:
 - минимална просечна тарифа 3,84 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 6,69 ден/м³.
4. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.
5. Утврдената тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението важи за регулиран период 2021-2023 година.

6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2021 година.

Образложение

ЈПВ ЛИСИЧЕ Велес, согласно Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга (во понатамошниот текст: Правилник), Методологијата за определување на тарифите за водна услуга (во понатамошниот текст: Методологија) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги) поднесе Барање за утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението за регулиран период 2021-2023 година бр.03-202/1 од 23 април 2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги под УП1 бр.08-40/20 од 28 април 2020 година (во натамошниот текст: Барање).

Кон Барањето, а во согласност со Методологијата, ЈПВ ЛИСИЧЕ Велес, ја достави следната документација:

1. Прилог 1 - пополнет образец БТВУ.
2. Пропратно писмо со образложение.
3. Прилог 2 - изјава за веродостојност на барањето и податоците.
4. Прилог 3 - План за прилагодување на тарифите за водни услуги со предлог тарифи за водни услуги.
5. Податоци и извештаи од Бизнис план кои се задолжителни за утврдување на тарифите за водните услуги;
6. Прилог 4 - пополнета листа на главни индикатори за успешност и цели;
7. Тековна состојба од Централен Регистар на РМ;
8. Финансиски извештаи и бруто биланси за три претходни години, со сите прилози во согласност со важечката законска регулатива во Република Северна Македонија.

Доставени податоци

ЈПВ ЛИСИЧЕ Велес, во Барањето ги има презентирани следните податоци:

- Податоци за базната 2019 година:

Опис	2019
Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	1.777.235
Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основни средства	3.609.644
Трошоци за осигурување на основни средства	40.000
Бруто плати	10.953.280
Други услуги	1.155.795
Останати и вонредни трошоци	3.349.716
Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот	23.344
Вкупно оперативни трошоци	20.909.014

- Податоци за регулираниот период:

Опис	Ед. мерка	2021	2022	2023
Оперативни трошоци	Денари	25.370.000	26.070.000	27.020.000
Амортизација	Денари	5.650.000	5.670.000	5.700.000
Средства за ликвидност	Денари	416.056	419.682	424.494
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	Денари	8.200.000	3.700.000	7.200.000
Принос на регулирани средства	Денари	52.191.110	52.196.383	52.178.731
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	Денари	1.500.000	1.500.000	1.500.000
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	Денари	82.127.166	82.856.065	83.823.224
Количина	m ³	5.900.000	5.950.000	6.000.000
Просечна тарифа	ден/m ³	9,55	9,59	9,67
Минимална просечна тарифа	ден/m ³	5,17	5,25	5,37
Максимална просечна тарифа	ден/m ³	13,92	13,93	13,97

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 05 мај 2020 година го објави Барањето на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги и во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“.

По објавеното Барање, во рокот утврден во Известувањето до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги ЈКП ДЕРВЕН Велес на ден 06 мај 2020 година достави мислење во врска со објавеното Барање за утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода за водоснабдување на населението поднесено од ЈПВ ЛИСИЧЕ Велес.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 14 мај 2020 година на својата веб страницата го објави Предлог Решението за утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението на ЈПВ ЛИСИЧЕ Велес за регулиран период 2021-2023 година и ги повика сите заинтересирани страни да достават свои сугестии, забелешки и предлози.

По објавеното Предлог Решение, во рокот утврден во Соопштението до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Согласно член 5 од Деловникот за работа бр.01-898 од 30 март 2020 година а имајќи ја во предвид прогласената вонредна состојба во Република Северна Македонија, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 18 мај 2020 година, одржа седница без подготвителна седница.

Анализа од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги

При анализа на доставените податоци во Барањето, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го утврди следното:

Опис	Ед. мерка	2021	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	18.055.493	18.286.185	18.520.337
Амортизација	денари	5.650.000	5.670.000	5.700.000
Средства за ликвидност	денари	206.470	206.816	207.193
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	2.583.920	1.165.915	2.268.808
Принос на регулирани средства	денари	17.588.553	17.406.982	17.218.187
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	1.500.000	1.500.000	1.500.000

РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	40.000.516	40.069.983	40.145.717
Количина	m ³	5.900.000	5.950.000	6.000.000
Просечна тарифа	ден/m ³	5,30	5,28	5,27
Минимална просечна тарифа	ден/m ³	3,82	3,83	3,84
Максимална просечна тарифа	ден/m ³	6,78	6,73	6,69

По извршената анализа на трошоците од базната 2019 година и податоците од бизнис планот, а имајќи ги во предвид и направените анализи на остварените приходи и трошоци на претпријатието за периодот 2015 – 2019 година, како и отстапувањата помеѓу планираните и остварените оперативни трошоци во овој период, Регулаторната комисија за енергетика за регулираниот период 2021 – 2023 година ги утврди следните оперативни трошоци:

1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар за 2021 година се пресметани врз основа на остварените трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар во 2019 година и зголемени за стапката на инфлација и истите изнесуваат 1.803.894 денари за 2021 година, 1.830.952 денари за 2022 година и 1.858.416 за 2023 година.
2. Трошоците за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства за 2021 година се пресметани врз основа на просечно остварените трошоци во периодот 2016-2019 година и зголемени за стапката на инфлација и истите изнесуваат 1.284.851 денари за 2021 година, 1.304.124 денари за 2022 година и 1.323.686 за 2023 година.
3. Трошоците за осигурување на основните средства се прифатени согласно барањето и истите изнесуваат по 40.000 денари за секоја година од регулираниот период.
4. Трошоците за бруто плати се пресметани врз основа на остварените трошоци за бруто плати во 2019 година и зголемени за стапката на инфлација и истите изнесуваат 11.117.579 денари за 2021 година, 11.284.343 денари за 2022 година и 11.453.608 за 2023 година.
5. Другите услуги се пресметани врз основа на остварените трошоци за други услуги во 2019 година и зголемени за стапката на инфлација и истите изнесуваат 1.173.132 денари за 2021 година, 1.190.729 денари за 2022 година и 1.208.590 за 2023 година.
6. Останатите и вонредните трошоци за 2021 година се пресметани врз основа на просечно остварените останати и вонредни трошоци во периодот 2016-2019 година и истите изнесуваат по 2.606.038 денари за секоја година од регулираниот период.
7. Даноците, придонесите и другите давачки кои не зависат од резултатот се прифатени согласно барањето и истите изнесуваат по 30.000 денари за секоја година од регулираниот период.

Трошоците за амортизација на сопствени средства се прифатени согласно барањето и истите изнесуваат 5.650.000 денари за 2021 година, 5.670.000 денари за 2022 година и 5.700.000 денари за 2023 година.

Приносот на регулираните основни средства за водната услуга снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението за 2021 година изнесува 17.588.553 денари, за 2022 година 17.406.982 денари и за 2023 година 17.218.187 денари. При пресметката на приносот на регулираните основни средства земени се во предвид просечната вредност на средствата за вршење на водната услуга на ниво на процентуалното учество на приходите од водната услуга во вкупните приходи на претпријатието исто така имајќи ги во предвид и испорачаните количини на сурова вода за давателот на водната услуга водоснабдување со вода за пиење во вкупните количини на сурова вода и тоа за периодот 2015-2019 година.

Согласно горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги утврди просечната тарифа за водната услуга снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението да изнесува 5,30 ден/m³ за 2021 година, 5,28 ден/m³ за 2022 година и 5,27 ден/m³ за 2023 година.

Минималниот и максималниот дозволен опсег од утврдената вредност на просечната тарифа, кој ЈПВ ЛИСИЧЕ Велес ќе го примени при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението изнесува 27,92% за 2021 година, 27,49% за 2022 година и 27,06% за 2023 година.

ЈПВ ЛИСИЧЕ Велес при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението треба да има во предвид дека минималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга и амортизацијата на сопствените основни средства, додека пак максималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга, амортизацијата на сопствените основни средства и приносот на регулираните основни средства. Исто така во процесот на донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението ЈПВ ЛИСИЧЕ Велес треба да ги има во предвид ефектите од измена на постојната тарифа за сурова вода во крајната цена на водата за пиење која преку давателот на услугата за водоснабдување на населението се фактурира до крајните корисници во подрачјето на Општина Велес.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го задолжува ЈПВ ЛИСИЧЕ Велес да води одвоена сметководствена евиденција за секоја водна услуга одделно и за секоја друга дејност која ја врши, а која не се смета за водна услуга, за времетраење на целиот регулиран период.

Имајќи го во предвид горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Решението на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги е конечно во управна постапка.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, согласно член 13 став (15) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16).

УП1 бр. 08-40/20
18 мај 2020 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Марко Бислимоски